

ГРАД СКОПЈЕ

Врз основа на глава IV.1, подглава IV.1.1 од Програмата на активности од областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Град Скопје за 2022 година („Службен гласник на Град Скопје“ бр.02/22; 04/22), а во врска со Одлуката за определување на максимален износ за доделување на поединечна субвенција на граѓаните на подрачјето на Градот Скопје за купување велосипед во 2022 година („Службен гласник на Град Скопје“ број 09 /22), Градот Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2022 година

1. Цел на јавниот повик

1.1. Целта на јавниот повик е подобрување на квалитетот на медиумите на животната средина, односно подобрување на квалитетот на воздухот во градот Скопје и унапредување на здравјето на луѓето, преку стимулирање на граѓаните на градот Скопје за користење велосипеди, со што би се намалило загадувањето предизвикано од сообраќајот.

1.2. Јавниот повик ќе трае заклучно со 01.11.2022 година или до исцрпување на предвидените финансиски средства од Буџетот на Град Скопје за оваа намена, во зависност од тоа кој услов ќе настапи прв.

1.3. Средствата што Градот Скопје ќе ги субвенционира се во износ од 50% од вредноста на еден велосипед, но не повеќе од 4.000,00 денари по лице, со вклучен персонален данок на доход.

1.4. Пристигнатите барања во архивата на Град Скопје ќе бидат евидентирани со точно време на поднесување (датум, час и минута) и истите ќе бидат разгледувани според датумот и времето на пристигнувањето.

2. Право на учество на Јавниот повик

Право на учество на Јавниот повик имаат жителите на град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари), кои ќе купат нов велосипед од Република Северна Македонија од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 01.11.2022 година, и кои ги исполнуваат условите од овој Јавен повик.

3. Услови што треба да ги исполни барателот

Барателот треба да ги исполни следниве услови:

- да е жител на град Скопје (во општините: Аеродром, Бутел, Гази Баба, Ѓорче Петров, Карпош, Кисела Вода, Сарај, Центар, Чаир и Шуто Оризари),
- да нема искористено субвенција за купување на велосипед од Град Скопје,
- новиот велосипед да е купен во Република Северна Македонија од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 01.11.2022 година.

4. Начин на пријавување на Јавниот повик

4.1. За надоместување на дел од трошоците и докажување дека условите за учество на Јавниот повик се исполнети, барателот е должен да ја поднесе следната документација:

- пополнето барање за субвенција за купување на еден велосипед (барањето ќе биде објавено на интернет страницата на Градот Скопје: www.skopje.gov.mk).

- нотарски заверена изјава дека барателот е согласен неговите лични податоци да се користат исклучиво за ова субвенционирање и дека досега нема искористено субвенција за велосипед од Град Скопје (пример на изјавата ќе биде објавен на интернет страната на Градот Скопје: www.skopje.gov.mk).
- копија од предната страна на трансакциска сметка (исклучиво лична на барателот, не ополномоштена од трето лице).
- доказ дека е извршено купување на еден нов велосипед и тоа со приложување на оригинал фискална сметка издадена во Република Северна Македонија, со датум од 01.01.2022 година се до исцрпувањето на буџетот наменет за Јавниот повик, но не подоцна од 01.11.2022 година, при што задолжително е велосипедот да е целосно отплатен(плаќањето на рати не се прифаќа).

4.2. Едно лице може само еднаш да аплицира за добивање на субвенција за купување на еден велосипед.

4.3. Потребната документација, граѓаните ја поднесуваат до Комисијата преку Архивата на Град Скопје во затворен плик со назнака: До Сектор за заштита на животната средина – Комисија за спроведување на постапката за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2022 година, секој работен ден од понеделник до петок, во период од 09:00 – 15:00 часот.

4.4. Во случај на неуредна (не читлива) документација, Комисијата го задржува правото да побара дополна на скенирана документација по електронски пат која ќе треба да се изврши во рок од 7 дена од денот на известување. Доколку дополната не е извршена во предвидениот рок, поднесената документација во прилог на барањето ќе се смета за нецелосна и некомплетна.

5. Начин на спроведување на Јавниот повик

5.1. За спроведување на јавниот повик Градоначалникот формира Комисија за спроведување на Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните на подрачјето на градот Скопје за купување велосипеди во 2022 година(Во понатамошниот текст:Комисија).

5.2. Градот Скопје, во зависност од динамиката на пристигнување на барањата, периодично ќе ја известува јавноста за преостанатите средства, се до нивно целосно искористување.

5.3. Исплатата на средствата ќе се врши сукцесивно, според редот на пристигнати барања, се до исполнување на предвидениот буџет за оваа намена.

5.4. Кога ќе бидат исцрпени предвидените финансиски средства, Градот Скопје ќе го објави завршувањето на Јавниот повик преку својата веб страна.

6. Начин на остварување на правото на надоместок

6.1. Градоначалникот на Град Скопје на предлог на Комисијата ќе донесе решение за усвојување на барањето на барателите кои ги исполниле условите врз основа на точка 3 од овој јавен повик.

6.2. Во случај да не се усвои доставеното барање поради неуредна или нецелосна документација или доколку барателот не ги исполнува условите од точка 3 од овој јавен повик, Град Скопје со известување ќе го извести барателот за причините поради кои не е усвоено истото.